



До: д-р Зоран Трајчевски, директор  
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), се доставува:

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ  
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Република Северна Македонија  
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ  
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ  
Republika E Maqedonisë Se Veriut  
AGJENCIA PER SHËRBYME MEDIATIKE AUDIO  
DHE AUDIOVIZUELE – SHKUPË

Пратено / Praticur: 31-07-2019			
Орг. единица Njësia org.	Број Numër	Прилог Shënesë	Вредност Vlerë
10	3758	1	

1. Вид надзор: контролен
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид
3. Период опфатен со надзорот: 2018 година
4. Датум на извршување на надзорот: 31 јули 2019 година
5. Предмет на надзорот:
  - Член 15 став 5 од Законот за медиуми („Службен весник на РМ“ бр. 184/13 и 13/14)

(„Радиодифузерите се должни на надлежното регулаторно тело да му достават писмен извештај, за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот се доставува и информација за техничките средства преку кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од неа“);

6. Претходно изречена мерка:

*За непочитување на член 15 став 5 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка – јавна опомена (Уп1 бр. 03-279 од 06.06.2019 година) на Трговското радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид.*

*Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерот во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на решението да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми.*

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот надзор врз радио програмскиот сервис на ТРД Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид е констатирано дека субјектот на надзорот



(радиодифузерот) постапи по решението за изрекување мерка - јавна опомена, и во дополнителниот рок достави до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио емитување.

8. **Опис на прекршувањето: /**

9. **Предлог мерка: /**

*Сектор за програмски работи*